

Shark[®]

**Anti Hair Wrap, DuoClean[®]
& Powerfins Cordless Vacuum**

IZ300EU Серија

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

duoclean[®] **POWERFINS**



БЛАГОДАРАМ

за купување на Shark® Anti Hair Wrap & DuoClean® акумулаторски вакуум



СОВЕТ: Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на QR Кодната етикета се наоѓа на задната страна на вашата единица.



СОВЕТ: Можете да го најдете кодот за датум на еден од краците на приклучокот на кабелот за напојување.

РЕГИСТРИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПОКУПКА

ЗА ДА ИМАТЕ КОРИСТ ОД ПРОШИРЕНАТА ГАРАНЦИЈА НА ВАШИОТ ПРОИЗВОД, ЕДНОСТАВНО ЈА РЕГИСТРИРАЈТЕ СВОЈАТА ПОКУПКА НА:



Скенирајте QR код со помош на мобилен уред

Имајте на ум дека производите купени директно од Shark се автоматски регистрирани.

Придобивки од регистрирање на вашиот производ и создавање на бројка:

- Добијте полесна и побрза поддршка на производот и пристап до гаранциски информации
- Пристап до инструкции за решавање на проблеми и грижа за производот
- Бидете меѓу првите кои ќе дознаат за ексклузивни промоции на производи

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот:

Сериски број

Датум код:

Датум на купување (Чувај потврда):

Продавница на купување:

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 25.2V

Моторни вати на

каросеријата: 309W

млазница вати: 80W

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА РЕФЕРЕНЦА

Овој упатство е дизајниран да ви помогне да добиете целосно разбирање за вашиот нов Shark Anti Hair Wrap & DuoClean® акумулаторски вакуум

Ако имате било какви прашања, молиме јавете се на клиентот





Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, да се рециклира одговорно за да се промовира одржлива повторна употреба на материјалните извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ. Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно во животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА • МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРЕД УПОТРЕБА НА ОВОЈ ВАКУУМ.

**За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го
напојувањето и ја извадете батеријата пред сервисирање.**

Забелешка: Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте

**Прво вакумирајте на скриено место за да се осигура дека вртењето на четките нема да оштети
или да ги откопчате влакната од тепихот.**

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

**НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ОД ПОЖАР, СТРУЕН УДАР, ПОВРЕДИ,
ИЛИ ОШТЕТУВАЊЕ НА ИМОТ:**

ПОДНАТА МЛАЗНИЦА, СТАПЧЕТО И РАЧЕН ВАКУУМ СОДРЖИ ЕЛЕКТРИЧНИ ВРСКИ:

- 1 Овој вакуум се состои од моторизирана млазница, стапче и рачен вакуум. Овие компоненти содржат електрични врски, електрични жици, и подвижни делови кои потенцијално се противат на risk to the user.
- 2 Пред секоја употреба, внимателно ги прегледајте сите делови за било каква штета. Ако делот е оштетен, прекинете со употреба.
- 3 Користете само идентични делови за поставување.
- 4 Овој вакуум не содржи делови кои можат да се користат.
- 5 Користете само како што е опишано во овој прирачник.
НЕ го користете вакуумот за било какви други цели освенцевото опишано во овој прирачник.
- 6 **Со исклучок на филтрите и чашата за прашина, НЕ** изложувајте делови од вакуумот на вода или течности.
- 7 **НЕ** дозволувајте уредот да се користи од деца. Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца. Не дозволувајте да се користи како играчка. Строг надзор е потребен кога се користи во близина на деца.

ОПШТА УПОТРЕБА

- 8 Овој апарат може да се користи од лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот на безбеден начин и разбирање на опасностите кои се вклучени. Чистењето и одржувањето на корисникот треба не треба да се прави од децата.
- 9 Секогаш го исклучувајте вакуумот пред поврзување или исклучување на цревата, моторизирани млазници, полначи,

батерии или други електрични
или механички делови.

- 10 **НЕ** се ракувајте со приклучок или вакуум со влажни раце.
- 11 **НЕ** користете без чаша за прашина, филтри и четка.
- 12 Користете само филтри и додатоци од брендот Shark®. Штетата предизвикана од филтри и додатоци кои не се на Ајкула може да не биде покриена со гаранцијата.
- 13 **НЕ** ставајте никакви предмети во отворите за млазници или додатоци. **НЕ** користете со блокиран отвор; чувајте без прашина, влакна и сè што може да го намали протокот на воздух.
- 14 **НЕ** користете ако млазницата или додатокот е ограничен. Ако воздушните патеки или моторизираната подна млазница се блокира, исклучете го вакуумот. Отстранете сите пречки пред да го вклучите уредот повторно.
- 15 Држете млазница и сите вакуумски отвори подалеку од косата, лицето, прстите, непокриените нозе или широката облека.
- 16 **НЕ користете** ако вакуумот не работи како што треба, или е исфрлен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода.
- 17 Внимавајте при чистење на скалите.
- 18 **НЕ** оставајте вакуум без надзор додека е вклучен.
- 19 Кога е вклучен, нека вакуумот се движи по површината на тепихот во секое време за да се избегне оштетување на влакната на тепихот.
- 20 Ако имате деликатни или волнени теписи, молиме пробајте вакуум прво на скриено место за да се осигурате дека ролните четки не ги оштетуваат или откопчаат влакната на тепихот.

21 НЕ користете за земање:

- A) Течности
- Б) Големи објекти
- В) Тврди или остри предмети (стакло, шајки, завртки или монети)
- Г) Големи количини на прашина (вклучувајќи гипсокартон, пепел од камин или жар). НЕ се користи како додаток за електрични алати за собирање на прашина.
- Д) Пушење или запалени предмети (жешко

јаглен, догорчиња од цигари или кибрит)

- Е) Запаливи или запаливи материјали (течност за запалки, бензин или керозин)
- Ж) Токсични материјали (хлорен белил, амонијак или чистач на канализација)

22 НЕ се користи во следниве области:

- A) Слабо осветлени области
- Б) Влажни или влажни површини
- В) Надворешни површини
- Г) Простори кои се затворени и можат

содржат експлозивни или токсични гасови или параа (течност за запалки, бензин, керозин, боја, разредувачи за боја, супстанции за заштита од молци или запалива прашина)

23 Исклучете го вакуумот пред приклучување или исклучување на полначот.

24 Исклучете вакуум пред било какво прилагодување, чистење, одржување или решавање на проблеми.

25 За време на чистење или рутинско одржување, НЕ сечете ништо друго освен коса, влакна или конци обвиткани околу четката.

26 Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух пред да се заменат во вакуум за да се спречи течност да се влече во електричните делови.

27 НЕ менувајте и не се обидувајте да го поправите вакуум или батеријата сами, освен како што е наведено во овој прирачник. НЕ користете батерија или вакуум ако е модифициран или оштетен. Оштетените или модифицираните батерии може да покажат непредвидливо однесување што резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.

28 Исклучете ги сите контроли пред да го исклучите.

29 Секогаш го исклучувајте овој уред пред да поврзете или исклучите моторизирана млазница или рачен алат

БАТЕРИЈА

30 Батеријата е извор на енергија за вакуум. Внимателно прочитајте и ги следете сите инструкции за полнење

31 За да се спречи ненамерно стартување, уверете се дека вакуумот е исклучен пред да го подигнете или носите вакуумот

32 Користете само полначот кој се доставува со уредот

Употребата на погрешен полнач може да резултира со неполнење и/или небезбедни услови. Батеријата може да создаде ризик од пожар кога се користи со друга батерија

33 Чувајте ја батеријата подалеку од метални предмети како кламери за хартија, монети, клучеви, шајки или завртки

терминалите го зголемуваат ризикот од пожар или урни

34 Во навредливи услови, течността може да се исфрли од батеријата. Избегнувајте контакт со оваа течност, бидејќи може да предизвика иритација или изгореници. Ако се појави контакт, изгрејте со вода. Ако течността дојде до очите, побарајте медицински контакт

35 Батеријата не треба да се чува на температура под 3 °C (37 4 °F) или над 104 °F (40 °C) за одржување на долгорочен живот на батеријата

36 НЕ ја полнете батеријата на температури под 5 °C (40 °F) или над 104 °C (104 °F). Неправилно полнење или на температури надвор од наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар

37 Чувајте го уредот во затворен простор НЕ употреба или чување под 3 °C (37 4 °F). Уверете се дека уредот е на собна температура пред да оперира

38 НЕ ја изложувајте батеријата на оган или температури над 265 °F (130 °C). Бидејќи тоа може да предизвика експлозија

39 Користете апарати само со специјално назначени пакети за облека. Употребата на било кои други батерии може да создаде ризик од повреда и пожар

40 Исклучете ја батеријата од уредот пред да правите било какви прилагодувања, менување на додатоци или чување на уредот. Такви превентивни безбедносни мерки намалување на ризикот од случајно активирање на уредот

41 За IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT се користи само со Shark батерии XBATR725EU

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

A. Вметнете **стапче** во **подната млазница**

B. Вметнете **рачен вакуум** во стапчето

За соодветна операција, уверете се дека сите компоненти се целосно поврзани и кликнати на место


**Рачен вакуум со
отстранлива батерија**

IZ300EU

IZ300EUT

IZ320EU

IZ320EUT



2.




FLEXOLOGY[®]
Стапче



1.




DuoClean® Powerfins
подна млазница



ЛИТИУМ-ЈОНСКА БАТЕРИЈА

Литиумската батерија не доаѓа целосно наполнета. Пред првата употреба, наполнете целосно. За време на првата употреба, исклучете ја батеријата додека целосно не се испразни. Ова ќе ја услови батеријата.

LED ИНДИКАТОРИ ЗА МОЌ НА БАТЕРИЈАТА И ПОЛНЕЊЕ



Полнење



Ниско
полне
ње



Средно
полнење



Речиси
полн



Целосно
полнење


Забелешка: Целосното полнење трае околу 3,5 часа.

РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКАТА БАТЕРИЈА

Овој производ користи литиум-јонска батерија за полнење и рециклирање. Кога батеријата повеќе не држи полнење, таа треба да се отстрани од вакуум и да се рециклира. **НЕ** се запалува или компостирајте ја батеријата.

Кога вашата литиум-јонска батерија треба да се замени, да се отфрли или рециклира во согласност со локалните прописи. Во некои области, не е тешко да се стават потрошени литиум-јонски батерии во кантата за цврст комунален отпад. Враќање на потрошената енергија во центар за рециклирање или на трговец на мало за рециклирање. Контактирајте го локалниот центар за рециклирање за информации каде да го оставите потрошеното Моќ ПАЦк.


За да се полни, отстранете рачниот вакуум од стапчето со притискање на копчето за ослободување на стапчето и повлекување на полначот во портата за полнење.



ПОЛНЕЊЕ НА БАТЕРИЈАТА




КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ ПОЛНАЧ




ПОЛНАЧ LI-ION

Приклучете **литиум-јонски полнач** во
сидниот контакт




ВО РАЧЕН ВАКУУМ

За да се полни едноставно го приклучете
полначот во портата за полнење додека сеуште
е прикачен на стапчето




IN THE VACUUM: FLEXOLOGY®

За да го ставите вакуумот во режим на
складирање, притиснете **FLEXOLOGY®** стапче
за отклучување додека рачниот вакуум го
склопувате додека стапчето не щракне и се
заклучи




НАДВОР ОД ВАКУУМ

Батеријата може да се отстрани (**IZ300UK, IZ300UKT IZ320UK, IZ320UKT**), притиснете и задржете копчето за ослободување на батеријата, а потоа ја извадете батеријата. Приклучете го полначот во портата за полнење на батеријата. Повторно ја инсталирајте батеријата, ставете ја во слотот на задниот дел на рачниот вакуум.



Притиснете го копчето за вклучување за да го вклучите или исклучите правосмукалката



За правосмукалка во режим на тврд под, притиснете го копчето за избор на подот додека не свети иконата за тврдиот под (■). Четкичките ќе се вртат полека за да ги исчистат голите подови и теписите со мала површина.



ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕЖИМ ТЕПИХ


За да вакуумирате во режим на тепих, притиснете копче за избор на подот додека иконата на тепихот (■) не се разјасни. Четките ќе се вртат побрзо за да ги соберат остатоците под површината на вашите тепихи.



РЕЖИМИ НА ВШМУКУВАЊЕ


Притиснете го копчето () за да се префрлите помеѓу режимите ECO, Deep Clean и Boost. За да заштедите енергија на батеријата, изберете ECO режим. За секојдневна моќ за чистење, изберете Deep Clean. За дополнителна моќ, изберете Boost Режим.

РЕЖИМИ НА ЧИСТЕЊЕ




За да ги исчистите подовите, ставете нога на млазницата и го наведете рачниот вакуум назад

NOTE: Brushrolls will only engage when the handheld vacuum is tilted back↓



Притиснете копче за ослободување на стапчето и го подигнете рачниот вакуум од стапчето подни области




Стојте го вакуумот исправен и го притиснете копчето за ослободување на млазницата кое се наоѓа на дното на стапчето, над млазницата. Одлично за чистење лајсни, вентилатори, прозорски прагови и други тешко пристапни


NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the handheld vacuum↓

КОРИСТЕЊЕ НА FLEXOLOGY® СТАП

FLEXOLOGY® ДОФАТ




Притиснете ја бравата за отклучување на задниот дел од стапчето, а потоа прилагодете го аголот




Прилагодете стапчето на помал агол за лесно да го чистите под мебелот

FLEXOLOGY® СКЛАДИРАЊЕ




За да го ставите вакуумот во режим на складирање, притиснете брава за отклучување додека рачниот вакуум го склопувате напред




За да го извадите вакуумот од режим на складирање, притиснете резе за отклучување и го подигнете рачниот вакуум додека стапчето не кликне и се заклучи

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ

ПРАЗНЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА




Притиснете копче за ослободување на стапчето за да го одвојите рачниот вакуум од стапчето




За да ја испразните чашата за прашина додека е прикачена на рачниот вакуум, поставете чаша за прашина над кантата и поместете лизгач за ослободување на капакот напред

ОТСТРАНУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ЧАШАТА ЗА ПРАШИНА



За да ја отстраните чашата за прав од рачниот правосмукалка, притиснете го копчето за ослободување на чашката за прав во близина на рачната млазница за вакуум. Навалете ја чашката за прав и подигнете ја за да ја извадите. За да ги испразните прашината и остатоците, држете ја чашката за прав над корпата, а потоа лизнете го лизгачот CleanTouch Dirt Ejector напред.



За да ја исчистите внатрешноста на чашата за прав, исплакнете ја со вода. Ставете го на страна со отворен капак за да се исуши на воздух најмалку 24 часа пред повторно да го инсталирате.

ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ВАКУУМ


ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

Редовно исплакнете и ги менувајте филтрите за да ја одржите моќта на вшмукување на вакуумот.


За да ги исчистите филтрите, исплакнете ги само со вода. Дозволете сите филтри целосно да се исушат на воздух пред повторно инсталирање за да се спречи течноста да се исече во електрични делови.

Чистете ги филтрите најмалку еднаш месечно и филтерот по моторот најмалку еднаш годишно. Помеѓу миенето when needed. Почесто чистење понекогаш може да биде потребно со тешки и се


IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water only. The vacuum will not have suction if the post-motor HEPA filter is not installed. Ensure that all filters are installed before using.




Притиснете копче за ослободување на чашата за прашина и ја отстранете чашата за прашина. Повлечете ја пената и филтрите од задната страна на чашата за прашина.



Извадете ја чашата за прашина. Извадете го филтерот од рачниот вакуум.



Комплет за пред-моторна пена и филтер за филц




Пост-мотор филтер


ПОДНА МЛАЗНИЦА

Ако некоја коса е обвиткана околу четката, продолжете со чистењето со поставување на тепих на гола површина на подот, тепих со низок куп или килим со мала површина. Ако некои влакна останат обвиткани околу четката по продолжување.

Ако налетите на тврд или остар предмет или забележите промена на бучавата додека вакуумирате, проверете дали има блокади следејќи ги чекорите под "Проверка за запушувања во подната млазница" во долниот десен агол на ова страница.




ЧИСТЕЊЕ НА МЕКИ РОЛЕР




- А За да го извадите мекиот ролер од млазницата, повлечете го мекиот ролер за јазичето
- Б Користите сува крпа за да го избришете мекиот ролер и да ги отстраните остатоците зафатени во забите зад мекиот ролер
- В Користете само вода и оставете целосно да се исуши, што треба да трае најмалку 24 часа
- Г Повторно вметнете мек ролер

ПРОВЕРКА ЗА БЛОКАДИ



Проверка за блокади во рачниот вакуум:

- А. Исклучете вакуум
- Б. Отстранете рачниот вакуум од стапчето
- В. Проверете ги сите влезни отвори на чашата за прашина и отстранете остатоци од блокирање




Проверка за блокади во стапчето:

Стандардно стапче:

- А. Исклучете вакуум
- Б. Отстранете рачниот вакуум и подната млазница
- В. Проверете отворите за влез за блокади и остатоци
- Г. Отстранете остатоци и блокади

Флексолошки стапче:

- А. Исклучете вакуум
- Б. Отстранете рачниот вакуум и подната млазница од стапчето
- В. Проверете го **црево** за пристап до запушување на флексолошкиот дел на стапчето со штипкање на јазичињата од двете страни на црево и подигање на црево
- Г. Исклучете ги остатоците и блокадите



Проверка за запушувања во подната млазница:

- А. Исклучете вакуум
- Б. Откачи го стапчето
- В. Користете работ на монета за да ги отворите трите брави на дното на подната млазница
- Г. Отстранете капакот и го наведнете вратот на млазницата
- Д. Проверете го отворот и отстранете остатоци
- Е. Заменете го капакот со лизгање на вложките во слотовите, а потоа притискање цврсто од сите страни пред да ги свртите бравите во насока на стрелките на часовникот за да се затворат, додека не кликнат безбедно

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерна работа, исклучете го напојувањето и ја извадете литиум-јонската батерија пред сервисирање.

Вакуумот не собира остатоци. Нема вшмукување или лесно вшмукување. Светлината на млазницата е црвена. (Погледнете во делот Проверка за блокади за повеќе информации.)

- Проверете филтрите за да видите дали треба да се чистат. Следете ги упатствата за плакнење и целосно сушење на воздухот на филтрите пред повторно да се вметнат во вакуум
- Чашата за прашина може да биде полна; Празна чаша за прашина
- Проверете подната млазница за запушувања; Отстранети блокади ако е потребно
- Отстранете ги влакната од тепихот или влакната кои можат да бидат обвиткани околу четката
- Проверете врската помеѓу рачниот вакуум и стапчето за блокади; Ако проблемот продолжува, молиме контактирајте го Корисничкиот сервис
- Проверете пристапот до запушување во стапчето за било какви блокади и ги исчистете остатоците

Вакуум ги крева килимите.

- Внимавајте кога вакуумирате килими или килими со деликатно зашиени рабови
- Исклучете го уредот за да го исклучите четката и повторно стартувајте со вештерката за напојување/селектор

Четките не се вртат.

- Веднаш го исклучете вакуумот. Отстранете сите блокади впродолжение на вртење на вакуум назад. Уверете се дека рачниот вакуум е навален назад доволно далеку за четките да се вклучат. Ако четките сè уште не се вртат, молиме контактирајте го Корисничкиот сервис
- Ако подната млазница има фарови и тие не се осветлени, постои проблем со врската помеѓу рачниот вакуум, стапчето и млазницата. Пробајте да ги исклучите и повторно да ги прикачите парчињата. Ако фаровите сè уште не светнат, молиме контактирајте Кориснички сервис

Вакуумот се исклучува сам.

Постојат неколку можни причини за самостојното исклучување на вакуумот, вклучувајќи блокади, проблеми со батеријата и прегревање. Ако вакуумот се исклучи, извршете ги следниве чекори:

- 1 Вклучете вакуум и проверете индикаторот на батеријата кој се наоѓа на рачниот вакуум. Ако е потребно полнење, уверете се дека напојувањето е исклучено впродолжение на вртење на стапчето до полнач
- 2 Испразнете чаша за прашина и исчистете филтри (види Празнење на чашата за прашина и чистење на филтрите)
- 3 Проверете ги влезните отвори и отстранете ги сите блокади
- 4 Дозволете на уредот и батеријата да се оладат најмалку 45 минути, додека не се вратат на собна температура
- 5 Притиснете power button за повторно да го активирате вакуумот

NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service

Индикаторите за батеријата на рачниот вакуум трепкаат.

- Долното ЛЕД светло трепка (Слика А): Батеријата треба да се наполни
- Горните и долните ЛЕД светла трепкаат (Слика Б): Температурата на батеријата не е оптимална, така што полнењето е привремено паузирано. Продолжување наскоро
- Ако топ 2 или bottom 2 LED светла трепкаат (Слика С, Слика Д), повикајте го Корисничкиот сервис на +44 (0)800 862 0453



Слика А



Слика Б



Слика Ц



Слика Д

- A** 8" Пукнатина
- B** 18" Flexi Puvce Tool
- C** Дустер Пукнатина Алатка
- D** Четка за прашина
- E** Повеќеаголна четка за
- F** прашина Антиалергенска
- G** Четка за Алатка за
- H** тапацирање
- I** Широка алатка за тапацирање
- J** Pet Multi-Tool
- K** Моторизирана алатка за миленици за длабоко чистење
- L** Flexology® Under-Appliance стaпче
- M** торба за додатоци
- N** литиум-јонски полнач
- O** Двоен литиум-јонски полнач
- P** Литиум-јонска батерија
- Q** Комплет за детали за автомобил

A



B




C



D




E




F


G




H



I



J



K



L




M




N



O



P



Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права кои се однесуваат на квалитетот на производот.® Убедени за квалитетот на нашите производи, ние му даваме на сопственикот на оригиналниот производ дополнителна гаранција на производителот до пет години (2 години стандард плус 3 за регистрација) Овие услови се однесуваат на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски услови не се променети

Условите подолу ги припишуваат предусловите и обемот на вашата гаранција Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на вашиот трговец на мало и вашиот договор со нив
Литиум-јонскиот напојување не е покриен со 5 годишна гаранција (види гаранција за батеријата на следната страница)

Гаранции за ајкула®

Апарат за домаќинство како правосмукалка има голема вредност Вашиот нов апарат треба да работи правилно колку што е можно подолго Гаранцијата што доаѓа е Важно размислување - и се одразува на тоа како мислдоверба на производителот како во производот и квалитетот на производството

Нашата® помошна линија за обслужување на клиенти (0800 862 0453) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок Исто® така, ќе најдете онлајн поддршка на www.AjkuLa.EU

Како да ја регистрирам мојата проширена гаранција за Shark®?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција во рок од 28 дена или купување За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Датум на купување на машината (потврда или белешка за испорака)
- За да се регистрирате онлајн, ве молиме посетете www.Sharkclean.eu/register-guarantee Производите купени од Shark® сеутоматски регистрирани

ВАЖНО

- И двете 2 години и продолжената 3 годишна гаранција ќе го покријат вашиот производ само од датумот на купување
- Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба вашата потврда за да ги потврдиме информациите кои сте ни ги доставиле Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата бесплатна Shark® гаранција?

Ако понатаму се согласувате да примате пораки од нас, исто така можете да добивате совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашата ајкула® вакуум и слушнете ги последните вести за новата технологија на Shark®

Ако ја регистрирате вашата гаранција, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци

Колку долго се гарантирани новите машини за ајкула ?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова правосмукалка Shark® е гарантирана до пет години (2 години плус 3 години за регистрација)

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

Поправка или замена (по дискреција на Shark) на вашата Shark® машина, вклучувајќи ги сите делови и труд
Гаранцијата за Shark® е додаток на вашите правни услуги како потрошувач

Што не е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

1 Блокади - за детали за тоа како да го отблокирате чистачот за акуум, видете ги [инструкциите](#)

Нормалноуво и солза, како што се четка, осигурувач, ремен, батерии, црева итн

3 Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежност, злоупотреба, занемарување, несовесно ракување со правосмукалната која не е во согласност со инструкции за ајкула® снабдени со вашата машина

4 Употреба на правосмукалка за било што друго освен за нормални домашни

потреби 5 Употреба науметности кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба

6 Употреба на додатоци кои не се оригинални компоненти на Shark® 7

Неисправна инсталација (освен ако не е инсталирана од Shark®)

8 Поправки или измени извршени од страна на Ајкула® или нејзините агенти

9 Литиум-јонската батерија

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Shark® не дизајнира products да трае ограничено време Ние го цениме тоа што тука е желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправат своите правосмукалки Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна линија за помош на клиенти и sk за нашата програма на 0800 862 0453

Каде можам да купам резервни делови од ајкула®?

® Ќе® најдете целосен спектар на резервни делови за ајкула®, резервни делови и резервни делови и ® Запомнете дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови не® е покриена со вашата гаранција

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА ЗА БАТЕРИЈАТА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права кои се однесуваат на квалитетот на производот. ® Сигурни за квалитетот на нашите производи кои ви ги даваме традиционалната гаранција на производителот за две години. Овие правила и услови се однесуваат на нашиот производител. Гаранција за тоа - вашите законски услови не се засегнати.

Нашата® помошна линија за обслужување на клиенти (0800 862 0453) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Исто® така, ќе најдете онлајн поддршка на www.Sharkclean.eu/uk

ВАЖНО

- Гаранцијата на производителот го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од датумот на испорака
- Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба вашата потврда за да се потврди дека информациите што сте ни ги доставиле се точни. Неможноста да се доставувањето на валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција

Колку долго се новата батерија на® Shark?

Нашата доверба во нашата контрола на квалитетот значи дека вашата нова правосмукалка Shark® е гарантирана за вкупно две години.

Што е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

Поправка или замена на вашата Shark® машина (по дискреција на Shark да одлучи дали да ги замени или поправи) вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за Shark® е in Дополнување на вашите правни услуги како потрошувач.

Што не е покриено со бесплатната гаранција® за ајкула?

- Нормални ишчи и солзи на уметности кои бараат одржување и/или замена за да се обезбеди правилно функционирање на вашата единица
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежност, злоупотреба, занемарување, несовесно ракување со правосмукалната која не е во согласност со инструкциите за ајкула® доставени со вашата машина
- Употреба на правосмукалка за било што друго освен за нормални домашни
- Употреба на уметности кои не се монтирани или инсталирани во согласност со инструкциите
- Употреба на додатоци кои не се резервни делови од ајкула®
- Погрешна инсталација (освен ако не е инсталирана од Shark®)

Каде можам да купам резервни делови од ајкула®?

® Ке® најдете целосен спектар на резервни делови за ајкула®, резервни делови и резервни делови и Accessories for all Shark® machines at www.Sharkclean.eu

Имајте на ум дека користењето на резервни делови на Shark® може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител.



BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION

AUFBEWAHREN

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark-S®-Taubsauger vertraut zu machen. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. © 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY und SHARK sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Cette notice d'utilisation doit vous aider à connaître parfaitement votre nouvel aspirateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. © 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG

Benjtningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark-S® støvsuger.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

ПАУЕРФИНС еr еr registreret varemærke tilhørende SharkNinja Оперативен LLC.

LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía de instrucciones está destinada a ayudarle a entender perfectamente el funcionamiento de su nueva aspiradora Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY y SHARK son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARMIRIFERIMENTO IN FUTURO

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo aspirapolvere Shark®.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC. POWERFINS è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Торп Парк,
Лидс, LS15 8ZB, Обединето Кралство
www Sharkclean Ko Велика Британија

IZ300_IZ320EU_ALL_Series_IB_MP_230519_Mv1

GEDRUKT IN CHINA - IMPRIMÉ EN CHINE - ПЕЧАТЕНО ВО КИНА - TRYKT I KINA - IMPRESO EN CHINA - STAMPATO IN CINA - GEDRUKT IN CHINA - TRYCKT I KINA - IMPRESSO NA CHINA - PAINETTUO KIIASSA - TRYCKT I KINA

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® stofzuiger.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. © 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC. POWERFINS is een handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark-S® støvsuger.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerte varemærker av SharkNinja Operating LLC. POWERFINS er et registrert varemærke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

Este Guia de Instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Aspirador Shark®.

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. POWERFINS é uma marca comercial da SharkNinja Operating LLC.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAAN TARVETTA VARTEN

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark-pölynimurin® toimintaa.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinaiset tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY ja SHARK SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. POWERFINS on SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA

БРУК

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya dammsugare från Shark®.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOUCLEAN, FLEXOLOGY och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC. POWERFINS är ett varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Франкфурт на Майна,
Германија
www Sharkclean EU

Shark[®]

**Mbështjellëse kundër flokëve, DuoClean[®]
& Powerfins Cordless Vacuum**

Seria IZ300EU

UDHËZIME PËR PËRDORIM

duoclean[®] *POWERFINS*



FALEMINDERIT

Bli peshkaqenin® kundër mbështjellësit të flokëve dhe vakumin e rimbushshëm të DuoClean®



SUGJERIM: Mund të gjeni modelin dhe numrat serialë në QR Etiketa e kodit gjendet në pjesën e pasme të njësisë suaj.



KËSHILLË: Ju mund të gjeni kodin e datës në një nga zëdhënësit e lidhësit të kordonit të energjisë.

REGJISTRONI BLERJEN TUAJ

PËR TË PËRFITUAR NGA GARANCIA E ZGJATUR E PRODUKTTIT TUAJ, THJESHT REGJISTRONI BLERJEN TUAJ NË:



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

Ju lutem vini re se produktet e blera direkt nga Shark janë të regjistruara automatikisht.

Përfitimet e regjistrimit të produktit tuaj dhe krijimit të një figure:

- Merrni mbështetje më të lehtë dhe më të shpejtë të produktit dhe qasje në informacionin e garancisë
- Qasja në instruksione mbi dépanosjen dhe kujdesin ndaj produkteve
- Jini ndër të parët që dini për promocionet ekskluzive të produkteve

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit:

Numri serial

Data Kodi:

Data e blerjes (mbani konfirmimin):

Dyqani i blerjes:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni:	25.2V
Body Motor Watts:	309W
Watt Nozzle:	80W

JU LUTEM LEXONI ME KUJDES DHE KURSENI PËR REFERENCËN E ARDHSHE

Ky udhëzues është projektuar për t'ju ndihmuar të merrni një kuptim të plotë të peshkaqenit tuaj të ri Anti Hair Wrap & DuoClean® Cordless Vacuum

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni klientin

Kjo etiketë tregon se ky produkt nuk duhet të asgjësohet me





mbeturina të tjera shtëpiake. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Ju lutemi, përdorni sistemet e kthimit dhe të mbledhjes ose kontaktoni shitësin ku është blerë ky produkt. Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR PËRDORIM SHITËPIAK VETËM • JU LUTEMI LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA SE TË PËRDORNI KËTË VAKUM.

Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe shkëputni baterinë para se të shërbeni.

Shënim: Nëse keni qilima delikatë ose leshi, ju lutem provoni

Së pari, vakum në një vend të fshehur për të siguruar që tjerria e furçave nuk do të dëmtojë Ose hiqi qimet nga tapeti.

PARALAJMËRIM

REDUKTIMI I RREZIKUT TË ZJARRIT, GODITJES ELEKTRIKE, DËMTIMIT,
OSE DËMTIMI I PRONËS:

ZGAVRA E DYSHEMESË, SHKOPI DHE VAKUMI HANDHELD PËRMBAN LIDHJE ELEKTRIKE:

- A.** Ky vakum përbëhet nga një busull e motorizuar, një shkop dhe një vakum portativ. Këto komponente përbajnë lidhje elektrike, tela elektrikë dhe pjesë lëvizëse që potencialisht rrezikojnë risk të theuër.
- B.** Para çdo përdorimi, kontrolloni me kujdes të gjitha pjesët për çdo dëmtim. Nëse pjesa është e dëmtuar, ndërprejeni përdorimin.
- C.** Përdorni vetëm pjesë identike për vendosjen.
- D.** Ky vakum nuk përmban pjesë që mund të përdoren.
- E.** Përdorni vetëm siç përshkruhet në këtë manual. **MOS** e përdorni vakumin për ndonjë qëllim tjetër përveçse siç përshkruhet në këtë manual.
- F.** **Me përjashtim të filtrave dhe kupave të pluhurit**, mos i ekspozoni pjesët e vakumit ndaj ujit ose lëngjeve.
- G** **Mos** lejoni që pajisja të përdoret nga fëmijët. Mbajeni pajisjen dhe kabllon jashtë mundësive të fëmijëve. Mos lejoni që ajo të përdoret si lodër. Mbikëqyrje e ngushtë është e nevojshme kur përdoret pranë fëmijëve.

PËRDORIMI I PËRGJITHSHËM

- H** Kjo pajisje mund të përdoret nga persona me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara ose me mungesë të përvojës dhe njohurive. Mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe një kuptim të rreziqeve të përfshira. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit. Kjo nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- I** Gjithmonë fikni vakumin para se të lidhni ose të shkëputni tubat, busullat e motorizuara, karikuesit,

- J** **MOS** e trajtoni një prizë ose vakum me duar të lagura.
- K** **MOS** përdorni pa një filxhan pluhuri, filtra dhe furçë.
- L** Përdorni vetëm filtra dhe shtesa nga marka Shark®. Dëmet e shkaktuara nga filtrat dhe additivët jo-peshkëqenë mund të mos mbulohen nga garancia.
- M** **MOS** vendosni asnjë objekt në hapjet ose aksesoret e busullës. **MOS** e përdorni me një hapje të bllokuar; mbani të lirë pluhurin, lirin dhe çdo gjë që mund të zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.
- N** **MOS** e përdorni nëse busulla ose aksessori është i kufizuar. Busulla e motorizuar e dyshemesë është bllokuar, fike vakumin. Hiq. Të gjitha pengesat para se ta ndezin pajisjen.
- O** Mbajeni busullën dhe të gjitha hapjet me vakum larg flokëve, fytyrës, gishtave, këmbëve të zbuluara ose veshjeve të lirshme.
- P** **MOS e përdorni** nëse vakumi nuk punon siç duhet, ose është hedhur jashtë, dëmtuar, lënë jashtë ose hedhur në ujë.
- Q** Bëni kujdes kur pastroni shkallët.
- R** **MOS** e lini vakumin pa mbikëqyrje ndërsa ndizet.
- S** Kur ndizet, lëroni vakumin të lëvizë mbi sipërfaqen e qilimit në çdo kohë për të shmangur dëmtimin e fibrave në tapet.
- T** Nëse keni qilima delikatë ose prej leshi, ju lutem provoni një vakum së pari në një vend të fshehur për t'u siguruar që rrrotullat e furçës të mos dëmtojnë apo zhbëjnë fibrat në tapet.

Bateri ose bateri të tjera elektrike
ose pjesë mekanike.

U MOS PËRDORNI:

- A)** Lëngjet
- B)** Objekte të mëdha
- C)** Objekte të forta ose të mprehta (xham, vida, vida ose monedha)
- D)** Sasi të mëdha pluhuri (duke përfshirë murin e thatë, hirin e fireplace, ose embers). **Nuk** përdoret si aksesori për mjetet e energjisë për të mbledhur pluhur.
- E)** Pirja e duhanit ose djegia e objekteve (të nxehta)

Qymyr druri, prapanica cigaresh ose shkrepëse)

- F)** Materiale të ndezshme ose të ndezshme (fluide më të lehta, benzinë ose vajguri)
- G)** Materiale toksike (zbardhues klori, amoniak ose pastrues i kanalizimeve)

V Nuk përdoret në fushat e mëposhtme:

- A)** Zona të ndriçuara dobët
- B)** Sipërfaqe të lagura ose të lagura
- C)** Sipërfaqet e jashtme
- D)** Hapësira që janë të mbyllura dhe mund të

përmbajnë gaz shpërthyes ose toksik, ose avuj (fluid më i lehtë, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca kundër molit ose pluhur i djegshëm)

W Fike vakumin para se ta fusësh ose ta zhblokosh karikuesin.**X Fike vakumin para çdo rregullimi, pastrimi, mirëmbajtjeje ose zgjidhjeje.****Y Gjatë pastrimit ose mirëmbajtjes rutinë, MOS prit asgjë tjetër përveç flokëve, flokëve ose fijeve të mbështjella rreth furçës.****Z Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht para se t'i zëvendësoni në vakum për të parandaluar që lëngu të zvarritet në pjesët elektrike.**

AA MOS e modifikoni ose mos tentoni ta rregulloni
 Vakum ose bateri vetëm, përveç siç është specifikuar në këtë manual.
MOS përdorni një bateri ose vakum nëse është modifikuar ose dëmtuar.
 Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikueshme që rezultojnë në zjarr, shpërthim ose rrezik dëmtimi.

BB Fikni të gjitha kontrollet para se ta fikni.**CC Gjithmonë fikni këtë pajisje para se të lidhni ose të shkëputni një busull të motorizuar ose një mjet dore****BATERIA****DD. Bateria është burimi i energjisë për vakumin Lexoni me kujdes dhe ndiqni të gjitha udhëzimet e ngarkimit****EE. Për të parandaluar fillimin e paqëllimshëm, sigurohuni që vakumi të fiket para se të ngrëjë ose të mbajë vakumin**

FF. Përdorni vetëm karikuesin që erdhi me pajisjen
 Përdorimi i karikuesit të gabuar mund të rezultojë në kushte jo karikuese dhe/ose të pasigurta.
 Një bateri mund të krijojë një rrezik zjarri kur përdoret me një bateri tjetër

GG. Mbajeni baterinë larg objekteve metalike të tilla si copa letre, monedha, çelësa, kunja ose vida

Terminalet rritin rrezikun e zjarrit ose të kazanëve

HH. Në kushte abuzive, lëngu mund të nxirret nga bateria
 Evitoni kontaktin me këtë lëng, pasi mund të shkaktojë irrimtim ose djegie Nëse ndodh kontakti, flush me njëua ater Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kërkoni kontakt mjekësor

II. Bateria nuk duhet të ruhet në temperatura nën 3 °C (37 °F) ose mbi 104 °F (40 °C) për të mbajtur jetëgjatësinë afatgjatë të baterisë

JJ. MOS e ngarkoni baterinë në temperatura nën 5 °C (40 °F) ose mbi 104 °C (104 ° F) Ngarkimi i papërshtatshëm ose në temperatura jashtë rrezes së përcaktuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrisë rrezikun e zjarrit

KK. Ruajeni pajisjen brenda MOS
 Përdorimi ose magazinimi nën 3 °C (37 °F) Sigurohuni që njësia të jetë në temperaturë dhome para se të funksionojë

LL. MOS e ekspozoni baterinë në zjarr ose temperatura mbi 265 °F (130 °C) pasi kjo mund të shkaktojë një shpërthim

MM. Përdorni pajisje vetëm me paketa veshjesh të përcaktuara posaçërisht Përdorimi i çdo baterie tjetër mund të krijojë një rrezik dëmtimi dhe zjarri

NN. Shkëputeni baterinë nga pajisja përpara se të bëni ndonjë rregullim, të ndryshoni aksesoret ose të ruani pajisjen Masa të tilla parandaluese sigurie Reduktimi i rrezikut të aktivizimit aksidental të pajisjes

OO. Për IZ300UK, IZ300UKT, IZ320UK, IZ320UKT përdoret vetëm me bateritë Shark XBATR725EU

RUAJI KËTO UDHËZIME

A. Fut një **shkop magjik** në **busullën e dyschemesë**

B. Fut një **vakum dore** në shkopin magjik

Për funksionimin e duhur, sigurohuni që të gjithë komponentët të jenë plotësisht të lidhur dhe klikuar në vend


**Vakum handheld me
bateri të lëvizshme**

IZ300EU

IZ300EUT

IZ320EU

IZ320EUT




2.



FLEXOLOGJI

A®


**Shkopi
magjik**



1.




**DuoClean®Powerfins
Floor Nozzle**



Bateria e litiumit nuk vjen plotësisht e ngarkuar. Para përdorimit të parë, ngarkimi i plotë Gjatë përdorimit të parë, shkëputeni baterinë derisa të shkarkohet plotësisht. Kjo do të kushtëzojë baterinë

FUQIA E BATERISË LED DHE TREGUESIT E NGARKIMIT



Ngarkimi



Ngarkesa e ulët



Ngarkesa mesatare



Pothuaj se plot



Ngarkesa e plotë


Shënim: Një ngarkesë e plotë zgjat rreth 3.5 orë.


RIKIKLIMI I BATERIVE LITIUM-JON

Ky produkt përdor një bateri litium-jon për ngarkimin dhe riciklimin. Kur bateria nuk mban më një ngarkesë, ajo duhet të hiqet nga vakumi dhe të riciklohet **MOS** ndizni ose kompostoni baterinë.


Kur bateria juaj litium-jon duhet zëvendësuar, hedhur ose ricikluar në përputhje me rregullat lokale. Në disa zona, nuk është e vështirë të vendosësh bateri litium-jon të shpenzuara në koshin e mbetjeve të ngurta komunale ose një shitës për riciklim. Kontaktoni qendrën tuaj lokale të riciklimit për informacion se ku t' i hidhni mbeturinat.

Për të ngarkuar, hiqni vakumin e dorës nga shkopi magjik duke shtypur butonin e lëshimit të shkopi magjik dhe duke tërhequr karikuesin në portin e ngarkimit.







Lidhni një **karikues litium-jon** në soketin e murit





Për të ngarkuar, thjesht lidhe karikuesin në portin e ngarkimit ndërsa është ende i lidhur me shkopin



Për të vendosur vakumin në modalitetin e **ruajtjes**, shtypni shkopin FLEXOLOGY® për të zhblokuar ndërsa vakumi i dorës paloset derisa shkopi magjik të klikohet dhe të mbyllet.




Bateria mund të hiqet (**IZ300UK, IZ300UKT** IZ320UK, IZ320UKT), shtypni dhe mbani butonin e lëshimit të baterisë dhe pastaj hiqni baterinë Plug the charger në portin e ngarkimit të baterisë Riinstaloni baterinë, futeni në slotin në pjesën e pasme të vakumit të mbajtur me dorë




Shtypni butonin e energjisë për të ndezur ose fikur aspiratorin

Për një pastrues me vakum në modalitetin e dyshemesë së fortë, shtypni butonin e zgjedhur të dyshemesë derisa ikona e dyshemesë së fortë () të ndizet . Furçat do të rrotullohen ngadalë për të pastruar dyshemetë dhe qilimat e zhveshur me një zonë të vogël.



VENDOSJA E MODALITETIT TË TAPETIT

Për të vakum në modalitetin e tapetit, shtypni butonin e zgjedhur në dysheme derisa ikona e tapetit () të pastrohet Furçat do të rrotullohen më shpejt për të mbledhur mbeturina nën sipërfaqen e qilimit tuaj




MODAT E THITHJES

Shpejtësia e thithjes

- ○ ○ Off
- ○ ○ ECO
- ● ○ I pastër
- ● ● Boost

Shtypni butonin () për të kaluar mes modeve ECO, Deep Clean dhe Boost Për të ruajtur fuqinë e baterisë, zgjidhni modalitetin ECO Për fuqinë e përditshme të pastrimit, zgjidhni Deep Clean Për fuqi shtesë, zgjidhni Boost Mode


MODAT E PASTRIMIT



MODALITETI I DREJTË


Për të pastruar dyshemetë, vëre këmbën në busull dhe shtyje vakumin e mbajtur prapa

SHËNIM: Furçat will angazhohen vetëm kur vakumi i dorës është i anuar prapa



MBAJTËSE DORE SIPËR KATIT

Shtypni butonin e lirimit të shkopit magjik dhe ngrini vakumin e dorës nga shkopit magjik Zonat e dyshemesë




SIPËR KATIT ME SHKOP MAGJIK

Mbajeni vakumin drejt dhe shtypni butonin e lëshimit të busullës që ndodhet në fund të shkopit, sipër busullës.


Shkëlqyeshëm për pastrimin e modeleve, ventilatorëve, dritareve dhe të tjera të vështira për t'u arritur

SHËNIM: Të gjithë aksesoret janë të përputhshëm si me shkopin magjik ashtu edhe me vakumin e dorës

FLEXOLOGJIA® DOFAT




Shtypni drynin për të zhblokuar pjesën e pasme të shkopit, pastaj rregulloni këndin




Rregulloni shkopin magjik në një kënd më të vogël për pastrim të lehtë nën mobilje

FLEXOLOGJIA® MAGAZINIMI




Për ta vënë vakumin në modalitetin e ruajtjes, shtypni kyçin e zhblokuar ndërsa palosni vakumin e mbajtur me dorë përpara




Për të hequr vakumin nga modaliteti i ruajtjes, shtypni lakrën e lëshimit dhe ngrini vakumin e mbajtur me dorë derisa shkop i të klikohet dhe të kyçet

ZBRAZJA E KUPËS SË PLUHURIT




Shtypni butonin e lëshimit të shkopi magjik për të ndarë vakumin e mbajtur me dorë nga shkopi magjik




Për të zbrazur kupën e pluhurit ndërsa është ngjitur në vakumin e dorës, vendoseni kupën e pluhurit mbi kovë dhe lëvizni rrëshqitjen e kapakut përpara

HEQJA DHE PASTRIMI I KUPËS SË PLUHURIT



Për të hequr kupën e pluhurit nga aspiratori i dorës, shtypni butonin e lëshimit të kupës së pluhurit pranë busullës së vakumit të mbajtur me dorë. Vishe kupën e pluhurit dhe ngrije për ta hequr. Për të zbrazur pluhurin dhe mbeturinat, mbajeni kupën e pluhurit mbi shportë dhe pastaj rrëshqitni përpara rrëshqitësin CleanTouch Dirt Ejector.



Për të pastruar pjesën e brendshme të filxhanit të pluhurit, rindezni me ujë. Vendoseni në anën e saj me kapakun e hapur në ajër të thatë për të paktën 24 orë para se ta riinstaloni.


MBAJTJA E VAKUMIT

PASTRIMI I FILTRAVE


Rinconi rregullisht dhe ndryshoni filtrat për të ruajtur fuqinë e thithjes së vakumit.

Për të pastruar filtrat, shpëlajini ato vetëm me një ujë të ftohtë. Lejoni që të gjithë filtrat të thahen plotësisht para se të riinstalohen për të parandaluar derdhjen e lëngjeve në pjesët elektrike. Pastroni filtrat të paktën një herë në muaj dhe filtrin e motorit të paktën një herë në vit. midis larges kur është e nevojshme Pastrimi më i shpeshtë ndonjëherë mund të jetë i nevojshëm me u se rëndë


E RËNDËSISHME: MOS përdorni sapun kur pastroni filtrat. Përdorni ujë vetëm. Vakumi nuk do të ketë thithje nëse filtri HEPA post-motor nuk është instaluar. Sigurohuni që të gjithë filtrat janë instaluar para se të përdorni.




Shtypni butonin e lëshimit të kupës së pluhurit dhe hiqni kupën e pluhurit. Tërhiqni shkumën dhe filtrat nga pjesa e pasme e filxhanit të pluhurit.



Hiqe kupën e pluhurit. Hiqe filtrin nga vakumi i mbajtur me dorë.



Foam Pre-Motor & Felt Filter Kit




Filtër post-motorik

MBAJTJA E VAKUMIT


DYSHEMEJA NOZZLE

Nëse ndonjë qime është mbështjellë rreth furçës, vazhdoni pastrimin duke vendosur një qilim në një sipërfaqe të zhveshur në dyscheme, një qilim me pirq të ulët, ose një qilim me sipërfaqe të ulët. Nëse ndonjë bristull mbetet i mbështjellë rreth furçës pas vazhimit.

Nëse hasni një objekt të fortë ose të mprehtë ose vëreni një ndryshim të zhurmës gjatë vakumit, kontrolloni për bllokimet duke ndjekur hapat nën "Kontrolloni për bllokimet në busullën e dyshemesë" në këndin e poshtëm të djathtë të kësaj faqeje.




PASTRIMI I ROLLER BUTË




- A Për të hequr rollerin e butë nga busulla, tërhiqe rollerin e butë pranë skedës
- B Përdorni një leckë të thatë për të fshirë rollerin e butë dhe për të hequr çdo mbeturinë të bllokuara në dhëmbët prapa rollerit të butë
- C Përdorni vetëm ujë dhe lini të thahet plotësisht, i cili duhet të zgjasë të paktën 24 orë
- D Rifresko një roller të butë

KONTROLLO PËR BLOKIMET



Kontrolloni për bllokimet në vakumin e dorës:

- A. Fike vakumin
- B. Hiqe vakumin e dorës nga shkopi magjik
- C. Kontrolloni të gjitha hyrjet e filxhanit të pluhurit dhe hiqni çdo mbetje bllokimi




Kontrolloni për bllokimet në shkopi:

Shkopi standard:

- A. Fike vakumin
- B. Hiqe vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë
- C. Kontrolloni hapjet e hyrjes për bllokime dhe mbeturina
- D. Hiq mbeturinat dhe bllokimet

Shkopi i fleksilogjisë:

- A. Fike vakumin
- B. Hiqe vakumin e dorës dhe busullën e dyshemesë nga shkopi magjik
- C. Kontrolloni **tubin për qasje** në pengimin e pjesës fleksilogjike të shufrave duke pincuar tablat në të dy anët e zorres dhe duke ngritur tubin
- D. Pastroni mbeturinat dhe bllokimet



Kontrolloni për bllokimet në busullën e dyshemesë:

- A. Fike vakumin
- B. Zgjidhe shkopin magjik
- C. Përdor buzën e një monedhe për të hapur tre bravat në fund të grykës së dyshemesë
- D. Hiqe kapakun dhe anulo qafën e busullës
- E. Kontrolloni vrimën dhe hiqni mbeturinat
- F. Zëvendësoni kapakun duke rrëshqitur insertet në slots dhe pastaj duke shtypur fuqishëm në të gjitha anët përpara se t'i ktheni bravat në drejtimin e orës për t'u mbyllur derisa të klikojnë në mënyrë të sigurtë

⚠ KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operimit të paqëndrueshëm, fikni furnizimin me energji elektrike dhe hiqni baterinë litium-jon para se të shërbeni.

Vakumi nuk mbledh mbeturina. Nuk ka thithje ose thithje të lehtë. Drita në busull është e kuqe. (Shih seksionin Block Check për më shumë informacion.)

- Kontrolloni filtrat për të parë nëse duhet të pastrohen Ndiqui udhëzimet për ringjimin dhe tharjen e plotë të ajrit në filtra përpara se t'i rifreskoni në vakum
- Kupa e pluhurit mund të jetë plot; Kupë pluhuri bosh
- Kontrolloni busullën e dyshemesë për bllokime; Hiq bllokimet nëse është e nevojshme
- Hiq fijet nga tapeti ose fijet që mund të mbështillen rreth furçës
- Kontrolloni lidhjen midis vakumit portativ dhe shkopit të kyçjes; Nëse problemi vazhdon, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit
- Kontrolloni hyrjen në bllok në shkop për çdo bllokim dhe pastroni mbeturinat

Vakumi ngre qilimat.

- Kini kujdes kur vakumoni qilimat ose qilimat me delikate Skaje të qepura
- Fike pajisjen për të fukur furçën dhe rinis me fuqinë/përzgjedhësin

Furçat nuk kthehen.

- Menjëherë fikni vakumin Hiqni të gjitha bllokimet bpara se të ktheni vakumin prapa on Sigurohuni që vakumi i dorës të tërhiqet mjaft larg që furçat të angazhohen Nëse furçat ende nuk kthehen, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit
- Nëse busulla e dyshemesë ka drita koke dhe ato nuk ndriqohen, ka një problem me lidhjen midis vakumit portativ, shkopit dhe busullës Provoni t'i fikni dhe t'i rimerrni pjesët Nëse dritat e kokës ende nuk ndriqohen, ju lutemi kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit

Vakumi fiket.

Ka disa arsye të mundshme që vakumi të fiket vetë, duke përfshirë bllokimet, problemet e baterisë dhe mbinxehjen Nëse vakumi fiket, ndiqni këto hapa:

- 1 Ndizni vakumin dhe kontrolloni treguesin e baterisë që ndodhet në vakumin e mbajtur me dorë Nëse kërkohet ngarkimi, sigurohuni që energjia të fiket para se të lidheni me tAtë karikues
- 2 Zbrazni kupën e pluhurit dhe pastroni filtrat (shih Zbrazja e filxhanit të pluhurit dhe pastrimi i filtrave);3
- Kontrollonishkopinjhtë, aksesoret dhe hyrjet dhe hiqni çdo bllokim
- 4 Lejojeni pajisjen dhe baterinë të ftohen për të paktën 45 minuta derisa të kthehen në temperaturën e dhomës 5 Shtypni butonin e energjisë për të riaktivizuar vakumin

SHËNIM: Nëse vakumi ende nuk funksionon siç duhet, kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit

Treguesit e baterisë në flashin e vakumit portativ.

- Drita e poshtme LED (Fig. A): Bateria duhet të ngarkohet
- Dritat LED të sipërme dhe të poshtme janë të ndezura (Fig. B): Temperatura e baterisë nuk është optimale, kështu që ngarkimi është përkohësisht pauzë Vazhdoni së shpejti
- Nëse dritat e para 2 ose më shumë 2 LED janë duke ndezur (Figura C, Figura D), telefononi Shërbimin e Klientit në +44 (0)800 862 0453



Figura A



Figura B



Figura C



Figura D

- A** 8" Crack
- B** 18" Flexi Puvce Tool
- C** Duster Crack Tool
- D** furçë pluhur
- E** Multi-kënd pluhur furçë Anti-
- F** gergjik pluhur furçë mjet
- G** pzhdë
- H** Mjet i gjerë i veshjes
- I** Pet Multi-Tool
- J** Mjet i motorizuar për pastrimin e thellë të kafshëve shtëpiake
- K** Flexology® Under-Appliance Wand
- L** Accessory Bag
- M** Lithium-ion Charger
- N** Karikues i dyfishtë litium-jon
- O** bateri litium-jon
- P** Parts Kit

A



B



C



D




E




F


G




H



I



J



K



L



M




N



O



P



PESË (5) VJET GARANCI E KUFIZUAR

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë nga të drejtat ligjore që kanë të bëjnë me cilësinë e produktit.® Të bindur për cilësinë e produkteve tona, ne i japim pranonarët të produktit origjinal një garanci shtesë të prodhuesit deri në pesë vjet (2 vjet standard plus 3 për regjistrim) Këto kushte zbatohen për garancinë e prodhuesit tonë - kushtet tuaja statutores nuk ndryshojnë

Kushtet më poshtë përcaktojnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancisë suaj Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet statutores të shitësit tuaj dhe në kontratën tuaj me ta Furnizimi me energji litium-jon nuk mbulohet nga garancia 5-vjeçare (shih garancinë e baterisë në faqen tjetër) **Garancitë e peshkaqenëve®**

Një pajisje shtëpiake si një aspirator ka shumë vlerë. Pajisja juaj e re duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim kanë prodhuesit si në produktin dhe cilësinë e prodhimit

Linja jonë® e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (0800 862 0453) është e hapur nga ora 9:00 deri në 6:00 pm Të hënën deri të premten Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në **www.Peshkaqeni.BE** **Si ta regjistroj garancinë e zgjatur të peshkaqenit® tim?**

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj brenda 28 ditëve ose blerjen Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Data e blerjes së makinës (shënim konfirmimi ose dorëzimi)
- Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni www.Sharkclean.eu/register-guarantee Produktet e blera nga Shark® janë të regjistruara

E RËNDËSISHME

- Si garancia 2-vjeçare ashtu edhe ajo e zgjatur 3-vjeçare do të mbulojnë vetëm produktin tuaj nga data e blerjes
- Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të validuar informacionin që na keni dhënë. Dështimi për të prodhuar një konfirmim të vlefshëm mund të anulohet garancinë tuaj

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit për garancinë time falas të peshkaqenëve®?

Nëse dëshironi të merrni mesazhe të mëtejshme nga ne, mund të merrni gjithashtu këshilla se si të merrni më të mirën nga vakumi i peshkaqenit® tuaj dhe të dëgjoni lajmet më të fundit rreth teknologjisë së re të Peshkaqenit®

Nëse e regjistroni garancinë tuaj, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë detajet tuaja

Sa kohë janë të nevojshme makinat® e reja të peshkaqenëve?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se aspiratori juaj i ri Shark® është i garantuar deri në pesë vjet (2 vjet plus 3 vjet për regjistrim)

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Peshkaqenit) të makinës suaj Shark®, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën Garancia e Peshkaqenit® është përveç shërbimeve tuaja ligjore si konsumator

Çfarë nuk mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

- 1 Bllokime - Për detaje mbi mënyrën e zhblokimit të pastruesit të baterisë, shihni udhëzimet e përdorimit normal dhe pika e mjekrës, si furça, fitili, rripi, bateritë, tubat, etj.
- 3 Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga neglizhenca, keqpërdorimi, neglizhenca, trajtimi jokonsekuent i aspiratorit jo në përputhje me udhëzimet e peshkaqenit® të siguruar me makinën tuaj
- 4 Përdorimi i një aspiratori për çdo gjë tjetër përveç përdorimit normal të shtëpisë 5
- Përdorimi i pajisjeve që nuk janë instaluar apo instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim
- 6 Përdorimi i aksesoreve që nuk janë përbërës të vërtetë të instalimit
- Shark® 7 Faulty (përveç nëse instalohet nga Shark®)
- 8 Riparimet ose ndryshimet e bëra nga Peshkaqeni® ose agjentët e tij
- 9 bateri litium-jon

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Peshkaqeni® nuk projekton të zgjasë për një kohë të kufizuar Ne vlerësojmë se ka një dëshirë për klientët tanë që të duan të riparojnë aspiratorët e tyre Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni tonë Telefononi linjën tonë të ndihmës pa pagesë në 0800 862 0453

Ku mund të blej pjesë rezervë peshkaqeni®?

® Ju do të gjeni një gamë të plotë të pjesëve zëvendësuese të peshkaqenëve®, pjesëve zëvendësuese dhe pjesëve zëvendësuese dhe ® mbani mend se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pjesëve zëvendësuese nuk ® mbulohen nga garancia juaj

DY (2) VJET GARANCI TË KUFIZUAR NË BATERI

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë nga të drejtat ligjore që kanë të bëjnë me cilësinë e produktit.® Të jeni të sigurt për cilësinë e produkteve tona që ne ju japim garancinë e prodhuesit tradicional për dy vjet Këto terma dhe kushte zbatohen për prodhuesin tonë Garancia e kësaj - kushtet tuaja statutorë nuk janë të prekurit

Linja jonë® e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (0800 862 0453) është e hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 18:00 të hënën deri të premten Ju gjithashtu® do të gjeni mbështetje online në www.Sharkclean.eu/uk

E RËNDËSISHME

- Garancia e prodhuesit mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga data e dorëzimit
- Nëse keni nevojë të ushtroni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmimin tuaj për të konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë.

Sigurimi i një certifikate të vlefshme mund të anulohet garancinë tuaj

Sa kohë zgjat bateria e® re e Peshkaqenit?

Besimi ynë në kontrollin tonë të cilësisë do të thotë se aspiratori juaj i ri i Peshkaqenit® është i garantuar për një total prej dy vjetësh

Çfarë mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

Riparimi ose zëvendësimi i makinës suaj Shark® (sipas dëshirës së Shark për të vendosur nëse do t'i zëvendësojë apo riparojë ato) duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën Garancia për Peshkaqenin® është në Addendum të Shërbimet tuaja ligjore si konsumator

Çfarë nuk mbulohet nga garancia® e lirë e peshkaqenëve?

1 Veshët normalë dhe lotët e artit që kërkojnë mirëmbajtje dhe/ose zëvendësim për të siguruar funksionimin e duhur të njësisë suaj

2 Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga neglizhenca, keqpërdorimi, neglizhenca, trajtimi jokonsekuent i aspiratorit jo në përputhje me udhëzimet e peshkaqenit® të furnizuara me makinën tuaj

3 Përdorimi i një aspiratori për çdo gjë tjetër përveç qëllimeve normale 4 Përdorimi i

një aspiratori që nuk është instaluar apo instaluar në përputhje me udhëzimet

5 Përdorimi i aksesoreve që nuk janë pjesë këmbimi

Shark® 6 Instalim i pasaktë (përveç nëse instalohet nga

Shark®)

Ku mund të blej pjesë rezervë peshkaqeni®?

® Ju do të® gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë të peshkaqenëve®, pjesë këmbimi dhe pjesë këmbimi dheCcessories për të gjitha makinat e Peshkaqenëve® në www.Sharkclean.eu

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese të Shark® mund të anulohet garancinë e prodhuesit tuaj

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN**

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark-S®taubsauger vertraut zu machen. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor. © 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY und SHARK sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC

A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Cette notice d'utilisation doit vous aider à connaître parfaitement votre nouvel aspirateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications continuent dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® vacuum.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG

Betjeningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark-S®støvsuger.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

POWERFINS er et Registreret Varemærke tilhørende SharkNinja Operacional LLC.

LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía de instrucciones está destinada a ayudarte a entender perfectamente el funcionamiento de su nueva aspiradora Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY y SHARK son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC. POWERFINS es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARMIRFERIMENTO IN FUTURO

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo aspirapolvere Shark®.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC. POWERFINS è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Parku Thorpe,
Leeds, LS15 8ZB, Mbretëria e Bashkuar
www Sharkclean Co. UK**

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® stofzuiger.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY and SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC. POWERFINS is het een handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

LES NØYE OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark-S®støvsuger.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY og SHARK er registrerte varemærker av SharkNinja Operating LLC. POWERFINS er et registrert varemærke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

Este Guia de Instruções foi concebido para que possa compreender melhor o seu novo Aspirador Shark®.

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY e SHARK são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC. POWERFINS é uma marca comercial da SharkNinja Operating LLC.

LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään täysin uuden Shark-pölynimurin® toimintaa.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY ja SHARK SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. POWERFINS on SharkNinja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGRANT OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA**BROOKE**

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya dammsugare från Shark®.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2023 SharkNinja Operating LLC DUOCLEAN, FLEXOLOGY och SHARK är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja Operating LLC. POWERFINS är ett varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Gjermani
www Sharkclean EU**



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**/

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирани и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Дата e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Дата e servisimit:
		Дата на испорака/ Дата e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisert:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Дата e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Дата e servisimit:
		Дата на испорака/ Дата e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisert:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/Дата:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Дата e servisimit
		Дата на испорака: Дата e dorëzimit
		Сервисеп/Servisert:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантнa изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настанат на начин предвиден во упатствата за користење на продуктот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменимите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценовник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со теконата политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при приземане на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и проплатни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание:влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:кортнери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљаница повлекуваче, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несвесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtitës

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontaktet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit.

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtitës ose në ambientet e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.

- Shëtitësi merr përsipër që në rast ankesë për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim.

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dëshmitit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

- Blerësi është i detyruar të:
1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
 2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
 3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga ddo lloj rrezatimi
 4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
 5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
 6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
 7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumë e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaktimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuevit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishekët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dymve që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Гаранци për bateri dhe përshatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanци për bateri dhe përshatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanци për bateri dhe përshatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп АСЕР-12 месеци/ Garancia e përshatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фриџидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вградни апарати 60 месеци/ Garanци për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanци për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печи и мали кукни апарати 12 месеци/ Garanци për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Хиаоми монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanци për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Хиаоми мауси 6 месеци/ Garancia e mautsit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми PowerBank 6 месеци / Garanци për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми слушалки 6 месеци / Garanци për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми диспензери 6 месеци / Garanци për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми звучници 6 месеци / Garanци për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми адаптер 6 месеци / Garanци për përshatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми батерири за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Хиаоми скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Vox, четка за заби,пројектор,Humidifier,чајник,сензор,сара, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и грелки 12 месеци / Garanци për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektorë, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Хиаоми Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanци për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanци për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физично лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

